

Службен весник

на Република Македонија

Број 110

7 август 2013, среда

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2654. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана	3	2660. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година	5
2655. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана	4	2661. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година	5
2656. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2013 година	4	2662. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Совет за радиодифузија на Република Македонија, Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	5
2657. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура	4	2663. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр. 4 со пропратни објекти во КО Ваташа општина Кавадарци	6
2658. Одлука за одобрување на работењето на претседателот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година	4		
2659. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година	5		

	Стр.		Стр.
2664. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово општина Кавадарци.....	6	2673. Одлука за престанок на користење на движни ствари на Акционерско друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти.....	10
2665. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна Урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф.бр.3 со пропратни објекти КО Ваташа општина Кавадарци.....	6	2674. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и Финансискиот план за 2013 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	10
2666. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба “МХЕ Јабланица” референ-тен бр.399 КО Јабланица вон општина Струга.....	7	2675. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри со бр. 12-7348/2 од 16.7.2009 година и за едностран раскин на Договорот за пренос на договорот за концесија со бр. 12-7987/2 од 10.11.2010 година, за локацијата бр. 121 Побошка.....	10
2667. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Карбинци.....	7	2676. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Казнено поправна установа Затвор, Прилеп.....	10
2668. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина- варовник на локалитетот “с.Раштак“ општина Гази Баба.....	8	2677. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за туристичко развојна зона м.в.Карач КО Стар Дојран општина Дојран.....	11
2669. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина- варовник на локалитетот “Голем Габ-бер“ општина Карбинци и општина Штип.....	8	2678. Одлука за преминување низ територијата на Република Македонија на вооружените сили на Обединетото Кралство на Велика Британија заради учество на вежбовна активност во Република Албанија.....	11
2670. Одлука за одбивање на иницијативата за вршење на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на метални минерални сировини на локалитетот “Кула Зиберит“ општина Гостивар.....	8	2679. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за внатрешни работи.....	11
2671. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина-гранит на локалитетот “с.Скочивир-Бач-Новаци“ општина Новаци...	8	2680. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана.....	12
2672. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Акционерско друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти.....	9	2681. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	12
		2682. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип и Битола.....	13

	Стр.		Стр.
2683. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје	15	2689. Правилник за услови за ставање во промет на копитари(*).....	31
2684. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините.....	15	2690. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва	45
2685. Правилник за начинот на верификацијата на студентскиот дом, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на студентските домови основани на територија на Република Македонија...	16	2691. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд	46
2686. Одлука за изменување на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи	22	2692. Правилник за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност	46
2687. Одлука за изменување на Одлуката за Сметковниот (Контниот) план за банките	23	2693. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2013 година	48
2688. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија	24	Огласен дел	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2654.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари – згради кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр.816, Катастарска општина Стар Дојран, запишани во Имотен лист бр. 14, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда 1 шифра 518 влез 1 сутерен со површина од 55м2
- зграда 1 шифра 546 влез 1 сутерен со површина од 112м2
- зграда 2 шифра 509 влез 1 приземје со површина од 1м2
- зграда 2 шифра 546 влез 1 приземје со површина од 141 м2
- зграда 3 шифра 509 влез 1 приземје со површина од 2 м2
- зграда 3 шифра 509 влез 1 сутерен со површина од 2 м2
- зграда 3 шифра 511 влез 1 приземје со површина од 20 м2

- зграда 3 шифра 546 влез 1 сутерен со површина од 99 м2
- зграда 3 шифра 546 влез 1 приземје со површина од 40 м2
- зграда 4 шифра 509 влез 1 сутерен со површина од 1 м2,
- зграда 4 шифра 546 влез 1 сутерен со површина од 95 м2
- зграда 5 шифра 518 влез 1 сутерен со површина од 118 м2
- зграда 5 шифра 691 влез 1 сутерен со површина од 32 м2
- зграда 6 шифра 691 влез 1 сутерен со површина од 27 м2
- зграда 7 шифра 691 влез 1 сутерен со површина од 15 м2
- зграда 8 шифра 691 влез 1 сутерен со површина од 11 м2
- зграда 9 шифра 691 влез 1 сутерен со површина од 6 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-4467/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2655.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари-згради кои се наоѓаат на викано место старо село, Катастарска парцела бр. 206 и бр. 208, Катастарска општина Николик, запишани во Имотен лист бр. 455, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда 1 шифра 511, влез 1 подрум со површина од 19м2, КП бр.206
- зграда 1 шифра 540, влез 1 приземје со површина од 100м2, КП бр.206
- зграда 1 шифра 511 влез 1 приземје со површина од 64 м2, КП бр. 208
- зграда 2 шифра 540 влез 1 приземје со површина од 119 м2, КП бр. 208
- зграда 3 шифра 511 влез 1 приземје со површина од 26 м2, КП бр. 208.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4467/2
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2656.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2013 година бр.02-866/1 од 24.6.2013 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4806/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2657.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВARI НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за култура се дава на времено користење недвижни ствари – објект, зграда бр.1, влез бр.1 кат подрум со површина од 205 м2, кат приземје со површина од 144 м2, кат мансарда со површини од 116 м2 и 48 м2 и кат 01 со површини од 129 м2 и 4м2, лоцирани на ул. „М.Тито“, КП бр.12056/4, КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр. 52375, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период до осум дена.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4845/2
23 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2658.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОП ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на претседателот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година, и тоа:

- Ристе Новачевски - претседател.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4910/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2659.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година, и тоа:

- Панче Тошковски - член.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4910/2
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2660.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година, и тоа:

- Исљам Ибраими - член.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4910/3
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2661.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година, и тоа:

- Шеваљ Цеку - член.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4910/4
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2662.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ И СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Совет за радиодифузија на Република Македонија, Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје и Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 737 м2, кое претставува градежна парцела составена од:

КП бр. 13823/4 КО Центар 1 со површина од 16 м², евидентирано во Имотен Лист бр. 100845

КП бр. 13521/3 КО Центар 1 со површина од 706 м², евидентирано во Имотен Лист бр. 100843

КП бр. 13818/11 КО Центар 1 со површина од 15 м², евидентирано во Имотен Лист бр. 100844

согласно Извод од план бр. 26-5881/2 од 26.07.2012 ДУП: Голем Ринг Запад, со намена на градба: Државни институции на ул. "Св. Кирил и Методиј".

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5022/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2663.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФ. БР. 4 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ВО КО ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр. 4 со пропратни објекти во КО Ваташа, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 844м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 3474/0	Ваташа	Катуниште	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				359704м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5063/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2664.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФ. БР.1 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ВО КО СТРАГОВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф.бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5984м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 62/1	Страгово	Трите Дубици	пасиште	4
дел 75/1	Страгово	Лазов камен	нива	6
дел 1083/0	Страгово	Горни Царев Двор	пасиште	4
дел 1084/0	Страгово	Горни Царев Двор	нива	7
дел 1128/0	Страгово	Долни Царев Двор	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2419278м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5065/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2665.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФ. БР.3 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф.бр.3 со пропратни објекти КО Ваташа, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 158м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3654/0 дел	Ваташа	Градот	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				785195м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5066/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2666.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА “МХЕ ЈАБЛАНИЦА” РЕФЕРЕНТЕН БР. 399 КО ЈАБЛАНИЦА ВОН ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба „МХЕ Јабланица” референтен бр. 399 КО Јабланица вон, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
Дел од 2438	Јабланица вон гр	Белкој Кошари	пасиште	5
Дел од 2320	Јабланица вон гр	Бизимца	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				431049м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5072/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2667.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило ПМВ Пежо Партнер, број на шасија VF35FKFXE60054796, регистарска ознака ОХ-307-ИН и вредност 200,000.00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Карбинци.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со градоначалникот на Општина Карбинци, со кој се уредуваат правата и обврските на движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5076/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2668.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.РАШТАК“ ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

1. Иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Раштак“ општина Гази Баба, се одбива бидејќи е добиено негативно мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор Води бр. 11-130/2 од 24.1.2013 година поради тоа што во предметниот локалитет се протега течението на нерегулираното речно корито на река Страшница и повеќе површински водени текови. Исто така за предметниот локалитет е добиено негативно мислење од општина Гази Баба бр.08-90/3 од 25.4.2013 година бидејќи во непосредна близина на локалитетот се наоѓа населеното место Раштак кое брои околу 370 жители. Исто така, и каптажата за водоснабдување, цевководот, резервоарот и пречистителна станица се во координатите на локалитетот. На посочената локација има шуми, ливади и пасишта кои се од големо значење за жителите на оваа област. Исто така, во Стратегијата за рурален развој на општина Гази Баба, населеното место Раштак е претставено како Еко-Етно село со перспектива за развој на туризам.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5077/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2669.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМ ГАБЕР“ ОПШТИНА КАРБИНЦИ И ОПШТИНА ШТИП

1. Иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Голем Габер“ општина Карбинци и општи-

на Штип, се одбива бидејќи е добиено негативно мислење од општина Карбинци бр. 08-343/2 од 4.4.2013 година поради тоа што предметниот локалитет го зафаќа изворот за водоснабдување на селото Голем Габер и поминува цевководот за водоснабдување на населено место Радање, при што со нарушување на режимот и квалитетот на подземните води може да се доведе во прашање водоснабдувањето на населените места во општина Карбинци. Исто така за предметниот локалитет е добиено негативно мислење и од општина Штип бр. 08-2465/2 од 10.4.2013 бидејќи за наведениот локалитет постои Државна урбанистичка планска документација Фарма за ветерници Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5078/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2670.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КУЛА ЗИБЕРИТ“ ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. Иницијативата за вршење на детални геолошки истражувања на металични минерални сировини на локалитетот „Кула Зиберит“ општина Гостивар, се одбива бидејќи е добиено негативно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина бр. 11-9538/8 од 2.11.2012 поради тоа што предметниот локалитет целосно влегува во заштитеното подрачје Национален Парк – Маврово. Исто така за предметниот локалитет е добиено негативно мислење и од општина Гостивар бр. 13-2887/3 од 4.12.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5079/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2671.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.СКОЧИВИР-БАЧ-НОВАЦИ“ ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1

Концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следниот локалитет “с.Скочивир-Бач-Новаци” општина Новаци за минерална суровина – гранит;

Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5082/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2672.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ МАКЕДОНСКИ ПОШТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерското друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простори и тоа:

Ред. бр.	Граничен премин	Објект (градба)	Локал (број)	Површина (м ²)	Имот лист број	Катастарска парцела (КП)	Катастарска општина
1.	Блаце	Тврда градба	11	28,29	378	2772/1	Блаце – Кале
2.	Табановце	Тврда градба	31	8,36	338	5185/2	Табановце
3.	Дојран	Тврда градба	65	11,8	4	135/2	Сретенско
4.	Меџитлија	Тврда градба	68	22,6	414	384/2	Лажец
5.	Стење	Тврда градба	67	20,21	381	1197/2	Стење
6.	Св. Наум	Тврда градба	70	14,8	17	2263	Љубанница
7.	Кафасан	Тврда градба	74	17,4	501	2578	Радожда
8.	Блато	Тврда градба	75	15,44	122	640	Бањипште

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5107/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2673.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ МАКЕДОНСКИ ПОШТИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерското друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти му престанува користењето на движни ствари – монтажни објекти и тоа:

Ред. бр.	Граничен премин	Објект (градба)	Локал (број)	Површина (м ²)
1.	Пелинце	Монтажен КЕН	40	20,84
2.	Деве Баир	Монтажен КЕН	37	13,70

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5107/2
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2674.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за основање на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и Финансискиот план за 2013 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата, под бр. 02-1952/2 од 12.7.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5129/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2675.

Врз основа на член 81 став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), а во врска со член 58 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, како концедент, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО БР. 12-7348/2 ОД 16.07.2009 ГОДИНА И ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР. 12-7987/2 ОД 10.11.2010 ГОДИНА, ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР.121 ПОБОШКА****Член 1**

Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри со бр. 12-7348/2 од 16.7.2009 година и едностран раскин на Договорот за пренос на договорот за концесија со бр. 12-7987/2 од 10.11.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали Хидроелектрани како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не отпочнал со изградба на малата хидроелектрична централа во рокот утврден во член 13 став (1) алинеја 1 од Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5167/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2676.

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР, ПРИЛЕП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари - четири службени кучиња и тоа: три службени кучиња од расата белгиски овчар и едно службено куче од расата лабрадор.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Казнено поправната установа Затвор, Прилеп.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено поправната установа Затвор, Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5174/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2677.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА М.В. КАРАЧ КО СТАР ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за туристичко развојна зона (хотелски комплекси, комерцијални и деловни намени, зеленило и рекреација) м.в. Карач КО Стар Дојран, општина Дојран.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 146390м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 317/0	Стар Дојран	Карач	пасиште	4
дел 344/0	Стар Дојран	Карач	пасиште	5
дел 312/0	Стар Дојран	Карач	пасиште	6
2/0	Стар Дојран	Карач	пасиште	5
дел 31/0	Стар Дојран	Карач	пасиште	6
дел 34/0	Стар Дојран	Дикилташ	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 410855м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5288/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2678.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Член 1

За учество во вежбовната активност „EX ALBANIAN LION“ во Република Албанија, (во натамошниот текст: вежбовната активност), се одобрува влегување и преминување низ територијата на Република Македонија на припадниците на контингентот на вооружените сили на Обединетото Кралство на Велика Британија, со формациско вооружување без муниција, и тоа на ден:

- 12 август 2013 година - 196 припадници,
- 16 август 2013 година - 65 припадници и
- 23 август 2013 година - 42 припадника.

Член 2

По завршувањето на вежбовната активност, враќањето на припадниците на контингентот од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши на 5, 13 и 16 септември 2013 година.

Член 3

Обезбедувањето на преминувањето на припадниците на контингентот од член 1 од оваа одлука низ територијата на Република Македонија, го организира и спроведува Министерството за одбрана.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5445/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2679.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 2.000 литри Еуродизел БС на Министерството за внатрешни работи.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Министерството за внатрешни работи за преземање на мерки и активности за заштита од пожари на отворен простор.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5465/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2680.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 5.000 литри Еуродизел БС на Министерството за одбрана на Република Македонија.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Министерството за одбрана за преземање на мерки и активности за заштита од пожари на отворен простор.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Министерството за одбрана.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5489/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2681.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар – објект кој се наоѓа во Скопје, на ул. „В. Драшковик“ бб, на КП број 8530, КО Ѓорче Петров 6 и тоа:

- зграда бр. 1, влез 1, приземје, број на посебен дел од зградата 1, во површина од 137,47 м2, намена на зграда В4, намена на посебен дел од зградата ДП,

- зграда бр. 3, влез 1, приземје, број на посебен дел од зградата 1, во површина од 183,18 м2, намена на зграда В4, намена на посебен дел од зградата ДП,

- зграда бр. 3, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зградата 1, во површина од 176,02 м2, намена на зграда В4, намена на посебен дел од зградата ДП,

- зграда бр. 2, влез 1, приземје, во површина од 50,81 м2, намена на зграда ПО, намена на посебен дел од зградата Г,

- зграда бр. 4, влез 1, приземје, во површина од 36,46 м2, намена на зграда ПО, намена на посебен дел од зградата Г,

- зграда бр. 5, влез 1, приземје, број на посебен дел од зградата 1, во површина од 7,23 м2, намена на зграда ПО, намена на посебен дел од зградата П,

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5574/1
30 јули 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2682.

Врз основа на член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ: МАКЕДОНСКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО,
ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ, ШТИП И БИТОЛА

Член 1

Со давањето на дивечот во ловиштата во Република Македонија на концесија на концесионер - правно лице се обезбедуваат услови за: одгледување и заштита на дивечот; одржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловно стопански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето доколку има потреба; создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.

Член 2

Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата на концесија е планско стопанисување односно одгледување, заштита и користење на дивечот во Република Македонија.

Член 3

Предмет на концесија е давање на дивечот во ловиштата на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија и тоа:

Реден број	Ловиште број	Име на ловиштето
1	2	3
Кичевско-Бродско ловно стопанско подрачје		
реон Македонски Брод		
1	4	„Требовље“
2	5	„Тажево“
Влаинско-Малешевско ловно стопанско подрачје		
реон Берово		
3	1	„Сараево“
4	6	„Чифлик“
Пелагониско ловно стопанско подрачје		
реон Прилеп		
5	1	„Стровија“
6	2	„Крстец“
Полошко ловно стопанско подрачје		
реон Тетово		
7	6	„Милетино“

Средно вардарско ловно стопанско подрачје		
реон Велес		
8	3	„Соколица“
Средно вардарско ловно стопанско подрачје		
Реон Св. Николе		
9	6	„Богословец“
10	7	„Кишино“
11	8	„Џумајлија“
Брегалничко ловно стопанско подрачје		
реон Радовиш		
12	2	„Смиљанци“
13	6	„Прналија“
14	7	„Подареш“
Брегалничко ловно стопанско подрачје		
реон Штип		
15	1	„Вртешка“
16	2	„Конечко“
17	3	„Козјак“
18	4	„Габер“
19	5	„Липов Дол“
20	6	„Лесковица“
21	7	„Драгоево“
22	8	„Црешка“
23	9	„Криви Дол“
24	10	„Балван“
Пелагониско ловно стопанско подрачје		
реон Битола		
25	2	„Облаково“
26	3	„Древеник“
27	8	„Бач“
28	10	„Оптичари“
29	11	„Породин“
30	12	„Драгор“
31	13	„Црни Буки“
32	14	„Трн“

Член 4

Постапката за доделување на концесиите на дивечот ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на дивечот во ловиштата, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кои се доставуваат до Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии на дивечот во ловиштата, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за ловството и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5089/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2683.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**

Член 1

Во Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2004, 38/2008 и 21/2008), во членот 4 зборовите: „Орце Николов бб“ се заменуваат со зборовите: „Максим Горки“ бр.4“.

Член 2

Во членот 14 зборовите: „7 членови“ се заменуваат со зборовите: „8 членови“.

Член 3

Во членот 24, став 1 после зборовите: „со трети лица“ се додаваат зборовите: „за сите работи, безусловно и без ограничувања“.

Член 4

Во членот 24 ставот 2 зборовите: „Еден од членовите на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите правни работи, пред судовите и другите државни органи, и носи назив Раководител за правни работи“ се заменуваат со зборовите „Членовите на Управниот одбор од член 26 став 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се овластени за застапување на друштвото само во работите кои ги водат, организираат и за кои се одговорни (согласно член 26 од Статутот)“.

Член 5

Во членот 24 се додава став 3 кој гласи:

„Генералниот директор е овластен да го застапува друштвото за работите од став 2 на овој член, поединечно и без ограничувања“.

Член 6

Во членот 26 се додава став 7 кој гласи:

„Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за пазарот на електрична енергија и носи назив директор за управување со пазарот на електрична енергија“.

Член 7

Во членот 44, став 2 зборовите: „Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент од 15% од добивката“ се заменуваат со зборовите „Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент кој не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин“.

Член 8

Се овластува Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје да изготви пречистен текст на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5347/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2684.

Врз основа на член 15, став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ**

1. Во Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2005 и 64/2010), во точката 1 алинејата 5 се менува и гласи:

„ – Сокол Митровски, градоначалник на општина Горче Петров“ алинејата 8 се менува и гласи:

„– Александар Панов, градоначалник на општина Кавадарци“ и алинејата 9 се менува и гласи:

„– Андреј Жерновски, градоначалник на општина Центар.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4985/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2685.

Врз основа на член 19 став (6) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13), министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА СТУ- ДЕНТСКИОТ ДОМ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИ- НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТА- РОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ ОСНОВАНИ НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на верификацијата на студентскиот дом (во натамошниот текст : домот), како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на студентските домови основани на територија на Република Македонија (во натамошниот текст: Регистарот).

Член 2

Комисијата која врши подготовка за работа на домот доставува образложено писмено барање за верификација до Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), најдоцна до 31 мај во тековната година, за наредната учебна година.

Член 3

Верификација на дом врши комисија за верификација (во натамошен текст: Комисија), што е формирана од страна на министерот за образование и наука (во натамошен текст : министерот).

Комисијата ја сочинуваат три члена: два члена од Министерството и еден член од Државниот просветен инспекторат.

Претседател на Комисијата е членот од Министерството.

При утврдување на исполнетоста на условите за верификација присуствува и претставник од подносителот на барањето од член 2 од овој правилник.

Член 4

Комисијата ја утврдува исполнетоста на условите за верификација на домот преку непосреден увид.

Член 5

По извршениот увид Комисијата до Министерството поднесува писмен извештај за исполнетоста на условите со предлог за верификација.

Член 6

Решението за верификација на домот се донесува најдоцна до 31 август, за наредната учебна година.

Решението се доставува до домот што се верифицира, до основачот и до Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Член 7

Домот кој е верифициран се запишува во Регистарот при што се внесуваат податоци за организирањето и остварувањето на дејноста согласно Законот за студентскиот стандард.

Член 8

Регистарот се води во посебно тврдо подврсана книга со темно сина корица со димензии 50 CM x 40 CM. Листовите на Регистарот се нумерирани и прошиени со емственик, чии два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешната страна од задната корица.

Регистарот се води според образец, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Регистарот се води и во електронска форма.

Член 9

Регистарот на корицата го содржи називот “МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” и насловот “РЕГИСТАР НА СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ”.

Првата страна на Регистарот која се повторува до страна 50, содржи податоци за: реден број, назив и седиште на студентскиот дом и регистарски број.

Страната 51-100 содржи наслов “ПОДАТОЦИ ЗА СТУДЕНТСКИОТ ДОМ”, регистарски број, датум на запишување, број и датум на решението за исполнетоста на условите, назив на домот (установата), седиште и општина, вид на дејноста, статус, назив на основачот, седиште и општина на основачот, број и датум на актот за основање, број на студенти, административно – технички работници и друг кадар, готвачи и други помошни работници во кујна, број на спални соби капацитет за сместување, ресторан, кујна и друго во М2, други простории, степен на опременост, вкупно вредност на опремата, исполнување на условите за хигиенско – техничка заштита, број на решението за бришење од регистарот, потпис на службено лице, забелешка.

Член 10

Запишувањето во Регистарот се врши со темно сино мастило. На еден лист од Регистарот се внесуваат податоци само за еден дом.

Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за наредните запишувања се користи нов регистарски лист, кој се води под ист регистарски број.

Член 11

Запишувањето во Регистарот се врши врз основа на поднесена писмена пријава со следната содржина: до Министерството за образование и наука/општината, наслов “Пријава за запишување на верифицираниот студентски дом во регистарот”, и податоци за: назив на домот/установата, адреса (место, улица и број), општина, статус, вид на дејноста, број на студенти, број на административно-технички работници, основачот на домот/установата, назив на основачот, седиште, број и датум на актот за основање, простор за вршење на дејноста, вкупна покриена површина (во м2), вкупен број на: еднокреветни соби, двокреветни соби, трокреветни соби, четворкреветни соби, петтокреветни соби, капацитет за сместување – кревети, ресторан, кујна, и др. простор (во м2), други простории, опрема-краток опис на поважната опрема, прилог кон пријавата: актот за основање на домот во заверен препис, место за печат и потпис на директор/управител.

Пријавата од став 1 на овој член се печати на образец на хартија со бела боја со А4 формат, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Кон пријавата од став 1 на овој член установата, односно институцијата поднесува акт за основање, односно организирање, во нотарски заверен препис.

Реализирање на дејност за нови програми се внесува во регистрите на листовите каде што е запишана установата, односно институцијата.

Член 12

Бришењето во регистрот се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува со права линија секој ред на запишувањето, а на крајот се наведува дека домот е избришан од Регистарот и се наведува основот заради кој се врши бришењето.

Во случај на погрешно запишување се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува точниот текст.

Исправката се врши со црвено мастило.

Секое запишување во Регистарот го потпишува службеното лице што го води Регистарот.

Член 13

Писмена пријава за запишување во Регистарот се поднесува и за позначајна измена што настанува во домот.

Врз основа на пријавата, запишувањето на настанатата измена се врши во соодветните рубрики од Регистарот.

Член 14

Пријавата за настанатата измена, домот ја доставува до Министерството најдоцна 15 дена од настанатата измена.

Член 15

За секој дом, кој е запишан во Регистарот се формира досие.

Член 16

Во Регистарот се внесуваат податоци и за сите домови што се верифицирани пред влегувањето во сила на овој правилник.

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-10487/3

26 јули 2013 година

Скопје

Министер,

Спиро Ристовски, с.р.

Прилог бр. 1

До
Министерство за образование и наука

ПРИЈАВА
за запишување на верифицираниот студентски дом
_____ во регистарот

1.	Назив на домот (установата)	
2.	Адреса (место, улица и број)	општина _____
3.	Статус	
4.	Вид на дејноста	
5.	Број на студенти	
6.	Број на административно – технички работници	
7.	Основачот на домот (установата):	
-	Назив на оснивачот	_____
-	Седиште	_____
-	Број и датум на актот за основање	_____
8.	Простор за вршење на дејноста:	
-	Вкупно покриена површина (во м ²)	_____
-	Вкупен број на:	
	- еднокреветни соби	број _____ м ² _____
	- двокреветни соби	број _____ м ² _____
	- трокреветни соби	број _____ м ² _____
	- четворкреветни соби	број _____ м ² _____
	- петокреветни соби	број _____ м ² _____
	- капацитет за сместување - кревети	_____
	- ресторан, кујна и др. простор во м ²	_____
	- други простории	број _____ м ² _____
9.	Опрема – краток опис на поважната опрема	

Прилог кон пријавата:
Акт за основање на домот
во заверен пренпис

(М. П.)

Директор/Управител,

Прилог БР. 2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

РЕГИСТАР НА
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

КОРИЦА

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА СТУДЕНТСКИОТ ДОМ

Регистарски бр. _____

	1	Датум на запишување
	2	Број и датум на решението за исполнетоста на условите
	3	Назив на домот (установата)
	4	Седиште и општина
	5	Вид на дејноста
	6	Статус
	7	Назив на основачот
	8	Седиште и општина на основачот
	9	Број и датум на актот за основање
	10	Број на студенти
	11	Административно – технички работници и друг кадар
	12	Готвачи и други помошни работници во кујна
	13	Број на спални соби
	14	Капацитет за сместување
	15	Ресторан, кујна и друго во м ²
	16	Други простории
	17	Степен на опременост
	18	Вкупно вредност на опремата
	19	Исплнување на условите за ХТЗ
	20	Број на решението за бришење од регистарот
	21	Потпис на службеното лице
	22	Забелешка

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2686.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, член 68 став 2 и член 69 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 103 став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ СТАВКИ И ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Во Методологијата којашто е составен дел на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10, 165/12 и 50/13), во точка 3 потточката 3.10. се менува и гласи:

„3.10. Недвижности и опрема 3.10.1. Класификација

Види МСС 16

Недвижностите и опремата се материјални вложувања за административни цели од кои се очекува да имаат корисен век подолг од една година.

3.10.2. Признавање

Види МСС 16

МСС 16.7 Одредена недвижност или опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе претставуваат прилив за банката и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за банката на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

3.10.3. Мерење

Види МСС 16

Почетно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

МСС 16.16 Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавната цена по одбивањето на сите трговски попусти и рабати;
- увозните давачки и даноци при купувањето коишто не може да се повратат;
- сите директно поврзани трошоци (трошоци за испорака);
- почетно проценети трошоци за демантирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која се наоѓа средството;
- трошоците за позајмување, во некои случаи.

Во случај на пренамена на преземено средство врз основа на ненаплатени побарувања во основно средство коешто и служи на банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител за преземеното средство коешто се пренаменува во основно средство и од почетната сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

Оние оперативни трошоци коишто не преставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во билансот на успех.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат, доколку се исполнети условите за признавање како средство. Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во сметководствената вредност на средството.

Последователно мерење

МСС 16.30

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради оштетување.

Согласно со оваа Методологија, не е дозволено последователно мерење на недвижностите и опремата според објективната вредност.

Амортизација

МСС 16.43

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност којашто има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, треба да се амортизира поодделно (банката го распределува почетно признаениот износ на недвижностите и опремата на нивните составни делови и ги амортизира одделно). На пример, лифтовите треба да бидат одделени од зградите, бидејќи нивниот корисен век на употреба треба да биде помал од корисниот век на употреба на зградите. За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата коишто имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизационски групи.

МСС 16.50

Вкупниот износ на амортизација на средството треба да се распредели согласно со неговиот корисен век на употреба. Трошокот за амортизација за секој период се признава во билансот на успех во позицијата „Амортизација“. Сите средства во иста група треба доследно да се амортизираат. Амортизацијата за сметководствени цели треба да го следи корисниот век на употреба на средството и може да се разликува од амортизацијата за даночни цели.

Вкупниот износ на амортизација на средството се определува по намалувањето на набавната вредност за остатокот на вредноста на средството. Во практиката, остатокот на вредноста на средството често е незначителен и, според тоа, не е материјален при определувањето на износот на амортизацијата.

Методот на амортизација треба да ги одрази очекуваните идни економски користи на средството од страна на банката и може да биде праволиниски, прогресивен или дегресивен метод на амортизација.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од датумот на депризнавање и датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

Остатокот на вредноста и корисниот век на употребата на недвижностите и опремата треба да се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената ќе се евидентира перспективно, како промена во сметководствената проценка во согласност со МСС 8 - Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

МСС 16.61 Методот на амортизација на средството треба да се ревидира еднаш годишно и треба да се промени доколку има значителни промени во очекуваните идни економски користи на средството. Таквата промена треба да се евидентира перспективно, како промена во сметководствена проценка во согласност со МСС 8.

Оштетување

Правилата на оштетување на недвижностите и опремата се содржани во МСС 36, опишани во поглавјето 2.7 од оваа Методологија.

3.10.4. Депризнавање

Недвижностите и опремата коишто се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени треба да се отпишат од билансната евиденција.

МСС 16.68 Добивките и загубите коишто произлегуваат од отуѓувањето се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и треба да се признаат во билансот на успех во позицијата „Останати приходи од дејноста“ или „Останати расходи од дејноста“.

3.10.5. Обелоденување

Види МСС 16

МСС 16.73 Банката треба да ги обелодени:

- сметководствената политика за недвижности и опрема;
- користените методи на амортизација;
- корисниот век на употреба или користените стапки на амортизација;
- почетната сметководствена вредност (набавна вредност), акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување, на почетокот и на крајот на периодот на известување; и
- усогласувањето на сегашната сметководствена вредност на почетокот и на крајот на периодот, покажувајќи ги:

- а) зголемувањата и отуѓувањата;
- б) средствата класифицирани како нетековни средства чувани за продажба или вклучени во група којашто се отуѓува, класифицирани во согласност со МСФИ 5;
- в) стекнувањата преку деловни комбинации;
- г) загубите поради оштетување, признаени во билансот на успех во согласност со МСС 36;
- д) загубите поради оштетување, анулирани во билансот на успех во согласност со МСС 36;
- е) амортизацијата за периодот;
- ж) нето курсните разлики коишто произлегуваат од преведувањето на финансиските извештаи од функционалната валута во различна известувачка валута, вклучувајќи го и преведувањето на странските работења во известувачката валута на известувачката банка; и

ж) други промени.

Финансиските извештаи, исто така, треба да го обелоденат и следново:

- сметководствената вредност на датумот на известувањето на ставки на недвижностите и опремата, каде што постои ограничување на сопственоста и сметководствената вредност на недвижности и опрема заложени како обезбедување за обврски на банката;
- износот на оперативните трошоци, признаени во почетната сметководствена вредност (набавна вредност) на ставката на недвижностите и опремата;
- износот на преземените обврски за набавка на недвижности и опрема; и
- ако не е обелоденето поодделно во основната структура на билансот на успех, износот на остварената капитална добивка признаен во билансот на успех при продажба на ставки на недвижностите и опремата, коишто биле оштетени, изгубени или дадени.

Во моделот на финансиските извештаи за банките треба да се пополни белешката 29 - Недвижности и опрема.

3.10.6. Сметковен план

Група на сметки	Назив на сметката/групата на сметки
01	ЗЕМЈИШТЕ
02	НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/VIII-1/2013
1 август 2013 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

2687.

Врз основа на член 47 став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 103 став 1 точка 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ (КОНТНИОТ) ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во прилогот 1 на Одлуката за Сметковниот (Контниот) план за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/11 и 152/11), описот на сметките „0601“, „0611“, „0621“, „0631“ и „0641“ се менува и гласи: „Почетна сметководствена вредност“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/VIII-2/2013
1 август 2013 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**2688.**

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13 и 56/13) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-3009/3
22 јули 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло која подлежи на
зголемено ниво на официјални контроли на определени места на влез во Република
Македонија

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код ¹	Тарик под- поделба	Земја на потекло	Опасност	Фреквенција на физички проверки и проверки на идентитет изразени во проценти (%)
Сушено грозје (вино од овошје) (Храна)	0806 20		Авганистан(AF)	Ахратоксин А	50
Лешници (со лушпа или излупени) (Храна за исхрана на животни и храна)	0802 21 00; 0802 22 00		Азербејџан (AZ)	Афлатоксини	10
Лубеница (Храна)	0807 11 00		Бразил (BR)	Салмонела	10
Кикирики со лушпа Кикирики излупени Путер од кикирики Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Бразил (BR)	Афлатоксини	10
Јагоди (замрзнати) (Храна)	0811 10		Кина (CN)	Норовирус и хепатитис А	5
Brassica oleracea (други јадливи делови од Brassica, “Кинеска брокула”) ⁽²⁾	ex 0704 90 90	40	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽³⁾	20
Сушени тестенини (храна)	ex 1902 11 00; ex 1902 19 10; ex 1902 19 90; ex 1902 20 10; ex 1902 20 30; ex 1902 20 91; ex 1902 20 99; ex 1902 30 10; ex 1902 30 10	10 10 10 10 10 10 91	Кина (CN)	Алуминиум	10

Свеж цитрон (храна – свежа)	ex 0805 40 00	31; 39	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁴⁾	20
Чај, ароматизиран или неароматизиран (храна свежа)	0902		Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁵⁾	10
Патлициани Горчлива Лубеница (<i>Momordica charantia</i>) (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	0709 30 00; ex 0710 80 95 ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 70 70	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁶⁾	10
Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>) Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.) (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 0709 60 10; ex 0709 60 99 0710 80 51; ex 0710 80 59	10 10 20 20	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁶⁾	20
Портокали (свежи или сушени) Јагоди (храна – свежо овошје и зеленчук)	0805 10 20; 0805 10 80 0810 10 00		Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁷⁾	10

Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum spp.</i>) (храна – свежа, разладен или смрзнат зеленчук)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	20 20	Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁸⁾	10
Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – цели	0904 21 10		Индија (IN)	Афлатоксини	10
Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – толчени или мелени	ex 0904 22 00	10			
Сушено овошје од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> , цело, освен слатки пиперки (<i>Capsicum annuum</i>)	0904 21 90				
Кари (чили производи)	0910 91 05				
Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 11 00; 0908 12 00				
Мускатно оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 21 00; 0908 22 00				
Ѓумбир (<i>Zingiber officinale</i>)	0910 11 00; 0910 12 00				
Куркума <i>Curcuma longa</i> (храна – сушени зачини)	0910 30 00				
Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 11 00; 0908 12 00		Индонезија (ID)	Афлатоксини	20
Мускатно оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 21 00; 0908 22 00				
(храна – сушени зачини)					
Парчиња грашок (во луппа)	ex 0708 10 00	40	Кенија (KE)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁹⁾	10
Парчиња грав (нелупен)	ex 0708 20 00	40			

Нане (храна – свежи растенија)	ex 1211 90 86	30	Мароко (MA)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁰⁾	
Грав (храна)	0713 39 00		Нигерија (NG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹¹⁾	50
Лубеница (egusi, Citrullus lanatus) семки и деривати (храна)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Сиера леоне (SL)	Афлатоксини	50
Пиперки (освен слатки) (Capsicum spp.) (храна-свежа)	ex 0709 60 99	20	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹²⁾	10
Листови коријандер Босилок (светол, сладок) Нане (храна – свежи билки)	ex0709 99 90 ex1211 90 85 ex1211 90 86	72 20 30	Тајланд (TH)	Salmonella ⁽¹³⁾	10
Листови коријандер Босилок (светол, сладок) (храна – свежи билки)	ex0709 99 90 ex1211 90 86	72 20	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁴⁾	10
-Зелки (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	- 0704; ex 0710 80 95	76	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁴⁾	10

- Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>) - Модри патлицани	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 0709 30 00; ex 0710 80 95	10 10 72	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁴⁾	20
- Слатка пиперка (<i>Capsicum annuum</i>) - Домати (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	0709 60 10; 0710 80 51 0702 00 00; 0710 80 70		Турција (TR)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁵⁾	10
Суво грозје (винско овошје) (храна)	0806 20		Узбекистан (UZ)	Охратоксин А	50
Листови коријандер Босилок (светол, сладок) Нане Магдонос (храна – свежи билки)	ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1211 90 86 ex 0709 99 90	72 20 30 40	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁶⁾	20
Бамија Пиперки (освен слатки) (<i>Capsicum</i> spp.)	ex 0709 99 90 ex 0709 60 99	20 20	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁶⁾	20

(1) Каде што само одредени производи под било кој CN код се бара да бидат прегледани, при што за тој код не постојат специфични подподелби во номенклатурата на стоките, CN кодот се означува со „ex“.

(2) Видови на *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (I) Alef var. *italic* Plenck, cultivar *alboblabra*. Исто така познати како “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(3) Особено резидуи на: Хлорфенапруг, Фипронил, (сума фипронил + сулфон метаболит (MB 46136) изразени како фипронил) карбендазим, и беномил, (сума беномил и карбендазим изразени како карбендазим), ацетамипирид, диметоморф и пропиконазол.

(4) Особено резидуи на: Триазафос, Триаимефон и Триаименол, (сума на RS & SR изомери) Паратион-метил (сума на Паратион-метил и параоксон-метил изразени како Паратион-метил), Фентоате, Метидатион.

(5) Особено резидуи на: Бупрофезин, Имидахлоприд, Фенвалерате и Есфенвалерате (сума на RS & SR изомери), Профенофос, Трифлуралин, Триазафос, Триаимефон и Триаименол, (сума на триаимефон и триаименол), Куперметрин (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)).

(6) Особено резидуи на: Амитраз (амитраз вклучувајќи метаболити кои содржат половина 2,4-диметиланилин изразени амитраз), Ацефат, Алдикарб, (сума на алдикарб, тоа е сулфоксид и сулфон, изразени како алдикарб), Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлорфенапруг, Хлорпирифос, Дитиокарбаматес (дитиокарбаматес изразени како CS₂, вклучувајќи манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам), Диафентиурон, Диазинон, Дихлорвос, Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Диметоат (сума на диметоати ометоат изразени како диметоат), Ендосулфан (сума на алфа-и бета изомери изразени и ендосулфан-сулфат изразени како ендосулфан), Фенамидон, Имидахлоприд, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Метамидофос, Метиокарб (сума на метомил и тиодикарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразени како метиокарб), метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени ако метомил), Монокротофос, Оксамил, Профенофос, Пропиконазол, Тиабендазол, Тиахлоприд.

(7) Особено резидуи на: Царбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Кулфутрин (кулфутрин вклучувајќи и други мешавини од изомери (сума на изомери)), Кипродинил, Диазинон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Етион, Фенитротин, Фенпропатрин, Флудиоксонил, Хексафлумурон, Ламбда – цихалотрин, Метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразени како метиокарб), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Оксамил, Фентоат, Тиофаната-метил.

(8) Особено резидуи на: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран изразени како карбофуран), Хлорпирифос, Куперметри (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)), Кипроконазол, Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Дифеноконазол, Динитефуран, Етион, Флусилазол, Фолпет, Прохлораз (сума на прохлораз и неговите метаболити кои содржат 2,4,6 – Трихлорофенол, половина изразени како прохлораз), Профенофоз, Пропиконазол, Тиофанате-метил и трифорин.

(9) Особено резидуи на: Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Хлорпирифос, Ацефат, Метамидофос, Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Диафентиурон, Индоксакарб како сум на изомери S и R.

(10) Особено резидуи на: Хлорпирифос, Куперметрин (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)), Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Ендосулфан (сума на алфа-и бета изомери и ендосулфан-сулфат изразени како ендосулфан), Хексаконазол, Паратион-метил (сума на Паратион-метил и параоксон-метил изразени како паратион-метил), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Флутриафол, Царбендазим и беномил (сума на беномил и царбендазим изразени како карбендазим), Флубендиамид, Миклобутанил, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион).

(11) Особено резидуи на: Диколорвос.

(12) Особено резидуи на: Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси – карбофуран изразени како карбофуран), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), триазафос, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Профенофос, Протиофос, Етион, Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Трифорин, Прокимидон, Форметаната: сума на форметанате и соли изразени како форметанате (хидрохлорид). Форметаната

(13) Референтен метод EN/ISO 6579 или метод валиден како што е наведено во регулативата на ЕУ (ЕК) бр. 2073/2005.

(14) Особено резидуи на: Ацефат, Карбарил, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран изразени како карбофуран), Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Етион, Малатион (сума на малатион и малаксион изразени како малатион), Металаксил и металаксил-М (металаксил вклучувајќи други мешавини на изомери вклучувајќи и металаксил –М (сума на изомери)), Метамидофос, Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Монокротофос, Профенофос, Протиофос, Куиналфос, Триаимефон и Триаименол (сума на триаимефон и триаименол), Триазафос, Дикротофос, ЕПН, Трифорин.

(15) Особено резидуи на: Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Оксамил, Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлофентензин, Диафентиурон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Форметанате: сума на форметанате и негови соли изразени како форметанате (хидро-хлорид), Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Прокумидон, Тетрадифон, Тиофанате-метил.

(16) Особено резидуи на: Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран изразени како карбофуран), Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлорпирифос, Профенофос, Перметрин (сума на изомери), хексаконазол, Дифеконазол, Фипронил (сума на фипронил + сулфон метаболити (MB 46136) изразени како фипронил), Пропаргит, Флусилазол, Пентоат, Куперметрин (куперметрин вклучувајќи други мешавини на изомери (сума на изомери)), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Куиналфос, Пенцикурон, Метидафион, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Фенбуконазол.

2689.

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ
НА КОПИТАРИ(*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за ставање во промет на копитари.

Член 2

(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно здравство и Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло се применуваат и во овој правилник доколку со овој правилник не се поинаку дефинирани.

(2) Регистрирани копитари во смисла на овој правилник се сите копитари кои се регистрирани во книги за матично книговодство и кои се идентификувани со документот за идентификација, издаден од страна на:

а) надлежен орган на Република Македонија за водење на матично книговодство или друг надлежен орган на земјата од каде што животното потекнува, кој води матично книговодство или регистар за таа раса на копитари или

б) меѓународно здружение или организација, која што одгледува коњи за натпреварувања или трки.

Член 3

(1) Регистрирани копитари можат да се движат на територијата на Република Македонија или да се испратат во земја-членка на Европската унија доколку ги исполнуваат условите, утврдени во членовите 4 и 5 на овој правилник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член условите утврдени во членовите 4 и 5 на овој правилник не треба да бидат исполнети, во однос на движењето на копитари кои што:

- се јаваат или се користат за спортски или рекреативни цели, покрај патишта во близина на границата на Република Македонија,

- учествуваат во културни или слични настани или во активности организирани од страна на субјекти кои се сместени во близина на границата на Република Македонија и

- се наменети за привремено пасење или работа во близина на границата на Република Македонија.

(3) За направените исклучоци од став (2) на овој член директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: директорот на Агенцијата) ја известува Европската комисија.

Член 4

(1) Пред движење копитарите треба да бидат прегледани во период од 48 часа пред да бидат натоварени при што не треба да покажуваат клинички знаци на присуство на болест. Во случај на регистрирани копитари, овој преглед, без да е во спротивност со член 6 на овој правилник се прави само при праќање на копитари во земја-членка на Европската унија.

(2) Без оглед на барањата од став (5) на овој член во однос на болести кои што задолжително се пријавуваат, официјалниот ветеринар треба, за време на проверката да утврди, врз основа на изјавите од страна на сопственикот или одгледувачот, дали копитарите биле во контакт со копитари кои што се заболени од некоја инфективна или заразна болест во изминатите 15 дена непосредно пред проверката.

(3) Копитарите не треба да се наменети за колење согласно програмите за сузбивање и искоренување на инфективна или заразна болест.

(4) Копитарите треба да се идентификуваат, и тоа:

а) во случај на регистрирани копитари, со документ за идентификација, утврден во Правилникот за зоотехнички и генеалогски услови за ставање во промет на копитари*1, кој што треба да потврди дека условите од ставовите (5) и (6) од овој член и член 5 од овој правилник се исполнети. Официјалниот ветеринар треба да внесе нотификација во документот за идентификација за периодот на забраните утврдени во став (5) од овој член или во член 5 од овој правилник дека истиот не е валиден. Документот за идентификација треба, по колењето на регистрираниот коњ, да се врати на органот кој го издал. Согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство директорот на Агенцијата може да ја пропише постапката за спроведување на одредбите на оваа точка и

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот 2009/156/EЗ од 30 ноември 2009 година за условите на здравствена заштита кои го регулираат движењето и увозот од трети земји на копитари, CELEX бр. 32009L0156;

б) во случај на копитари наменети за одгледување и размножување согласно Правилникот за начинот и постапката за идентификација и регистрација на копитари.

(5) Покрај барањата утврдени во член 5 од овој правилник, копитарите не треба да потекнуваат од одгледувалиште кое е предмет на некоја од следните забрани:

а) доколку сите животни од видовите коишто се подложни на болеста присутни на одгледувалиштето не се заклани, периодот на забрана за одгледувалиште-то на потекло треба да изнесува најмалку:

1) шест месеци, во случај на копитари за кои постои сомнеж дека се изложени на болеста дурина, од датумот на последниот направен или можен контакт со болно животно. Во случај на пастуви забраната трае до кастрирање на животното;

2) шест месеци во случај на сакагија или енцефаломиелитис кај коњи, од денот од кој копитарите кои ја имаат наведената болест се заклани;

3) во случај на инфективна анемија кај копитари, до датумот на кој инфицираните животни се заклани а преостанатите животни покажуваат негативна реакција на два последователни теста на Когинс направени во интервали од три месеци;

4) шест месеци од последниот евидентиран случај, во случај на везикуларен стоматитис;

5) еден месец од последниот евидентиран случај, во случај на беснило и

6) 15 дена од последниот евидентиран случај, во случај на антракс (црн пришт) и

б) доколку сите животни од видовите кои се приемчиви на болести присутни на одгледувалиштето се заклани и просториите дезинфицирани, периодот на забраната е 30 дена од денот на кој животните биле заклани и нештетно отстранети и просториите дезинфицирани, освен во случај на антракс (црн пришт) кога периодот на забрана е 15 дена.

Член 5

(1) Доколку Република Македонија не е слободна од Африканска чума кај копитари, може да испраќа копитари во земји-членки на Европската унија од дел на територија за којашто се смета дека е инфициран согласно ставовите (2) и (3) од овој член и доколку се исполнети условите утврдени во став (6) на овој член.

(2) Дел од територијата на Република Македонија се смета за инфициран со Африканска чума кај копитарите, доколку:

а) постои клинички, серолошки (кај невакцинираните животни) и/или епидемиолошки доказ кој го потврдува присуството на Африканската чума кај копитари во последните две години или

б) во последните 12 месеци е спроведена вакцинација против Африканската чума кај копитарите.

(3) Делот од територијата од став (2) на овој член кој се смета дека е инфициран со Африканска чума кај копитари треба да се состои најмалку од:

а) зона на заштита со радиус од најмалку 100 km околу секој центар на инфекција и

б) зона на надзор која се простира најмалку 50 km околу зоната на заштита, каде не е спроведена вакцинација во последните 12 месеци.

(4) Контролите и мерките за сузбивање на Африканската чума кај копитари кои треба да се превземаат во однос на териториите и зоните од ставовите (2) и (3) на овој член се уредени со Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на Африканската чума кај копитари во Република Македонија*².

(5) Сите вакцинирани копитари кои се присутни во заштитната зона треба да се регистрирани и да се означени во согласност со член 6 став (1) точка 4) од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на Африканската чума кај копитари во Република Македонија*². Извршената вакцинација треба да биде назначена во документот за идентификација и/или ветеринарно здравствениот сертификат.

(6) Од територијата утврдена во став (3) на овој член, во земји-членки на Европската унија може да бидат испратени само копитари кои ги исполнуваат следниве услови:

а) да се праќаат само во одредени периоди од годината имајќи ја во предвид активността на инсектите-вектори;

б) не покажат клинички знаци на Африканска чума кај копитари на денот на прегледот од член 4 став (1) на овој правилник;

в) во два наврати се тествани на присуство на Африканска чума кај копитарите согласно Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, со интервали од 21 до 30 дена помеѓу тестовите, при што вториот тест се врши во период од десет дена пред да бидат пратени во земја-членка на Европската унија при што:

1) се добиени негативни резултати, ако не се вакцинирани против Африканската чума кај копитари или

2) доколку се вакцинирани против Африканската чума кај копитари треба да се без евидентирано зголемување на антителата и да не се вакцинирани во претходните два месеци,

г) да се чуваат во карантинска станица за период од најмалку 40 дена пред да бидат испратени и

д) да се заштитени од инсектите-вектори за време престојувањето во карантин и за време на превозот од карантинската станица до местото на испраќање.

Член 6

(1) Доколку во земјата-членка на Европската унија се спроведува алтернативен систем за контрола кој обезбедува еднакви гаранции на условите утврдени во член 4 став (5) на овој правилник во однос на движењата на копитарите во рамките на нивната територија, не се применуваат условите утврдени во член 4 став (1) и член 8 став (2) на овој правилник под услов на реци-процитет.

(2) За направените исклучоци од став (1) на овој член директорот на Агенцијата ја известува Европската комисија.

Член 7

(1) Копитарите треба да се превезат, во најкраток можен рок, од одгледувалиштето на потекло или директно или преку одобрен собирен центар до местото на дестинација во средства за превоз или контејнери, кои редовно се чистат и дезинфицираат со одобрени средства за дезинфекција. Превозните средства треба да бидат конструирани на начин со кој се спречува испраќање на изметот на копитарите, ѓубре или храна за животни за време на превозот. Без да е во спротивност со одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните^{*3}, превозот треба да се врши на начин со кој се обезбедува ефективна заштита на здравјето и благосостојбата на копитарите.

(2) За животните кои се означени со посебна ознака дека се наменети за колење не се применуваат одредбите од член 4 став (5) на овој правилник, доколку во ветеринарно здравствениот сертификат издаден во согласност со Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник е наведен предметниот исклучок. Во тој случај, копитарите за колење треба да се превезат директно до назначената кланица и да бидат заклани во рок од пет дена од пристигнувањето во кланицата.

(3) Официјалниот ветеринар треба да го евидентира идентификацискиот број или бројот на документот за идентификација на закланото животно и на барање на надлежниот орган на местото на испраќање да го до-стави заедно со потврда дека животното е заклано.

Член 8

(1) Регистрираните копитари кои ги напуштаат нивните одгледувалишта треба да се придружени со документот за идентификација утврден во член 4 став (4)

точка а) од овој правилник и доколку тие се наменети за испраќање до земја-членка на Европската унија треба да се придружени со здравствената потврда дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Копитарите наменети за одгледување, размножување и колење за време на превозот треба да се придружени со ветеринарно здравствен сертификат изготвен согласно Прилог 3 од овој правилник.

(3) Ветеринарно здравствениот сертификат, или во случај на регистрирани копитари здравствената потврда, треба, без да е во спротивност со член 6 од овој правилник, да се изготви 48 часа пред животните да бидат натоварени или не подоцна од последниот работен ден пред товарењето, на македонски и на најмалку еден од официјалните јазици на земјите-членки на испраќање и дестинација. Издадениот документ има важност од десет дена од денот на издавање. Ветеринарно здравствениот сертификат или здравствената потврда треба да се состои од еден лист.

(4) При движење на копитари помеѓу Република Македонија и земјите-членки на Европската унија, копитарите кои не се регистрирани, може да се придружени со еден ветеринарно здравствен сертификат за пратка, наместо со поединечни ветеринарно здравствени сертификати од став (2) на овој член.

Член 9

Ветеринарните контроли при движење на живи животни на место на крајна дестинација во однос на нивната организација, мерките кои се преземаат како резултат на контролите направени на местото на дестинација како и заштитните мерки треба да се вршат согласно Законот за ветеринарно здравство^{*4}.

Член 10

Одложена примена

Одредбите од членовите 3, 6 став (2) и 8 ќе отпочнат да се применуваат со денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унијата.

Член 11

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-888/8
31 јули 2013 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Дијагностицирање на Африканска чума кај копитари

Реагенсите за анализа со ELISA опишани подолу може да се добијат од Референтната лабораторија на Европската унија или референтните лаборатории за Африканска чума кај копитари на Светската здравствена организација за здравствена заштита на животните (OIE).

1. Компетитивна ELISA-тест за откривање на антитела на вирусот на Африканска чума кај копитари (во понатамошниот текст: AHSV) (задолжителен тест)

Компетитивниот ELISA-тест се користи за да се откријат посебни антитела на AHSV во серум од сите видови на копитари. Широкиот спектар на поликлоналниот имун анти вирусен серум (анти-AHSV) од морско прасе (во понатамошниот текст: антисерум од морско прасе) е карактеристичен за одредена серолошка група и со него може да се откријат сите познати серотипови на Африканска чума кај копитари.

Тестот се состои од попречување на реакцијата помеѓу антигенот на AHSV и антисерумот од морско прасе преку примероци од тестиран серум. Антителата на AHSV во примерокот на тестираниот серум се компетитивни на антисерумот од морско прасе што резултира со намалување на очекуваната боја (по додавање на ензимски обележани антитела на морско прасе и супстрат). Серумот може да се испита во единечно разредување од 1 према 5 (метод на едноставно разредување на серум) или може да се титрира (метод на серумска титрација) за да се добијат крајните точки на разредување. Вредностите на инхибиција повисоки од 50% може да се сметаат за позитивни.

Протоколот на тестирање опишан во понатамошниот текст се користи во Регионалната референтна лабораторија за Африканска чума кај копитари во Пирбрајт, Обединетото Кралство.

1.1. Постапка на тестирање

1.1.1. Подготовка на плочите

1.1.1.1. На ELISA-плочките се нанесува екстракт на AHSV антигени добиен од инфицираните клеточни култури и разреден со карбонатен/бикарбонатен пуфер со pH 9,6. ELISA-плочките се инкубираат преку ноќ на 4 °C.

1.1.1.2. Плочките се мијат три пати со потопување и испразнување на дупчиња со фосфатен физиолошки раствор (PBS), со pH од 7,2 до 7,4 и се сушат на апсорбирачка хартија.

1.1.2. Контролни дупчиња

1.1.2.1. Позитивниот контролен серум се титрира во двократни серии на разредување, од 1:5 до 1:640, низ колона 1 на пуферот за блокирање (PBS со состав од 0,05 % (v/v) Tween-20, 5,0 % (w/v) обезмастено млеко во прав (Cadbury's Marvel™) и 1 % (v/v) серум од возрасно говедо) за да добие краен волумен од 50 µl/по дупче.

1.1.2.2. Се додаваат 50 µl негативен контролен серум разреден 1:5 (10 µl серум + 40 µl пуфер за блокирање) на дупчињата А и Б на колона 2.

1.1.2.3. Се додава 100 µl/по дупче на пуфер за блокирање во вдлабнатините В и Г на колона 2 (празна).

1.1.2.4. Се додава 50 μ l пуфер за блокирање во дупчињата Д, Ѓ, Е и Ж на колона 2 (контрола на морско прасе)

1.1.3. Метод на брз тест

1.1.3.1. Се додава разредување од 1:5 на секој тестиран серум во пуфер за блокирање за да се удвојат садовите од колони 3 до 12 (10 μ l серум + 40 μ l пуфер за блокирање).

или

1.1.4. Метод на титрација на серум

1.1.4.1. Се подготвува двојна серија на раствор од секој примерок за тестирање (1:5 до 1:640) во пуфер за блокирање во осум дупчиња на единечни колони (3 до 12).

потоа

1.1.5. Се додава 50 μ l на антисерум од морско прасе, претходно растворен во пуфер за блокирање, во сите дупчиња освен во дупчињата со слепите проби на ELISA плочата (сите дупчиња сега треба да содржат волумен од 100 μ l).

1.1.5.1. Се инкубира 1 час на 37 °C на ротирачки уред за мешање течности.

1.1.5.2. Плочите се мијат три пати и се сушат како претходно.

1.1.5.3. Во секој сад се додава 50 μ l конјугат на антитела на зајак за морско прасе и пероксидаза (HRP) претходно растворен во пуфер за блокирање.

1.1.5.4. Се инкубира 1 час на 37 °C на ротирачки уред за мешање течности.

1.1.5.5. Плочките се мијат три пати и се сушат како претходно.

1.1.6. Хромоген

Растворот хромоген ортофенилдиамин (OPD = ortho-phenyldiamine) се подготвува според упаствата на производителот (0,4 mg/ml во стерилна дестилирана вода) непосредно пред употреба. Се додава супстрат (водород пероксид = H₂O₂) со цел да се добие конечна концентрација од 0,05 % (v/v) (1:2000 на 30 % раствор на H₂O₂). Се додава 50 μ l ортофенилдиамин (OPD) раствор во секое дупче и се оставаат садовите 10 минути на собна температура. Реакцијата се прекинува со додавање на 50 μ l 1M сулфатна киселина (H₂SO₄)/во секое дупче.

1.1.7. Читање

Се чита спектрофотометриски при 492 nm.

1.2. Прикажување на резултати

1.2.1. Со помош на софтверски пакет се испишуваат вредностите на оптичка густина (OD), и инхибиција во проценти (PI) за контролните и тестираните серуми врз основа на средната вредност забележана во четирите контролни дупчиња за секое морско прасе. Податоците изразени како вредности (OD) и (PI) се користат да се оцени дали тестот се извршил во рамките на прифатливи граници. Горните контролни граници (UCL) и долните контролни граници (LCL) за контролите на морско прасе се движат помеѓу OD-вредности 1,4 и 0,4. Крајната титрација на позитивната контрола заснована

на 50 % (PI) треба да биде 1:240 (во распон од 1:120 до 1:480). Сите плочи кои нема да се усогласат со горните критериуми мора да се отфрлат. Во случај титрацијата на позитивниот контролен серум да е поголема од 1:480 а примероците за тестирање се уште се негативни тогаш може да се прифатат негативните примероци за тестирање.

Двојните дупчиња со негативен контролен серум и двојните дупчиња со слепа проба треба да забележат PI-вредности помеѓу + 25 % и - 25 %, и помеѓу + 95 % и + 105 %, Вредностите што не се во рамките на овие граници не ги поништуваат плочите но навестуваат дека се развива боја во позадината.

1.2.2. Дијагностичкиот праг (граничната вредност) за серум за тестирање е 50 % (PI 50 %). Примероците со PI-вредности поголеми од 50 % се сметаат за позитивни. Примероците со PI-вредности пониски од 50 % се сметаат за негативни.

Примероците со РI-вредности над и под прагот за двојните садови се сметаат за нејасни. Тие примероци може повторно да се испитаат преку методот на брз тест преку титрација. Позитивните примероци исто така може да се титрираат за да се добие степенот на позитивност.

Шема за брз тест

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12	
	+ контрола		тестиран серум									
A	1:5	-контрола	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Б	1:10	-контрола	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	1:20	Празна										
Г	1:40	Празна										
Д	1:80	МС-контрола										
Ѓ	1:160	МС-контрола										
E	1:320	МС-контрола	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж	1:640	МС-контрола	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

–контрола = негативна контрола.

+ контрола= позитивна контрола.

МС-контрола = контрола на морско прасе

Тест-серум

[illegible]

Г	1:40	Празна	1:40									1:40
Д	1:80	МС контрола	- 1:80									1:80
Ѓ	1:160	МС контрола	- 1:160									1:160
Е	1:320	МС контрола	- 1:320									1:320
Ж	1:640	МС контрола	- 1:640									1:640

–контрола = негативна контрола.

+ контрола= позитивна контрола.

МС-контрола = контрола на морско прасе

2. Индиректен ELISA-тест за откривање на антитела на вирусот Африканска чума кај копитари (AHSV) (задолжителен тест)

Тестот опишан во понатамошниот текст е во согласност со описот на тестот од Глава 2.1.11 на ОIE Прирачник за стандарди за дијагностички тестови и вакцини, четврто издание, 2000 година.

Рекомбинираниот протеин VP7 се користи како антиген за одредување на антитела за вирусот Африканска чума кај копитари со висок индекс на чувствителност и специфичност. Другите предности се што е стабилен и не е заразен.

2.1. Постапка на тестирање

2.1.1. Цврста фаза

2.1.1.1. На ELISA плочите се нанесува рекомбиниран AHSV-4 VP7 растворен во карбонатен/бикарбонатен пуфер, pH 9,6. Плочките се инкубираат преку ноќ на температура од 4 °C.

2.1.1.2. Плочите се мијат пет пати со дестилирана вода со содржина на Tween 20 (раствор за миење) од 0,01 % (v/v). Плочите внимателно се тапкаат на апсорбирачки материјал за да се отстранат евентуалните остатоци од растворот за миење.

2.1.1.3. Плочките се блокираат со фосфатен физиолошки раствор (PBS) + 5 % (w/v) обезмастено млеко (Nestlé Dry Skim Milk™), 200 µl, 1 час на температура од 37 °C.

2.1.1.4. Се отстранува растворот за блокирање и внимателно плочките се тапкаат на апсорбирачки материјал.

2.1.2. Тестирани примероци

2.1.2.1. Примероците на серум коишто треба да се испитаат и позитивните и негативните контролни серуми се раствораат во однос 1:25 во PBS + 5 % (w/v) обезмастено млеко + 0,05 % (v/v) Tween 20, 100 µl за секоја вдлабнатина. Се инкубира 1 час на температура од 37 °C.

За титрација се прават серии двократни раствори од 1:25 (100 µl/по дупче), во секоја колона на плочата по еден серум и истото се повторува со позитивните и негативни контролни серуми. Се инкубира 1 час на температура од 37 °C.

2.1.2.2. Плочите се мијат како што е опишано во постапка 2.1.1.2.

2.1.3. Коњугат

2.1.3.1. Се додава 100 µl/по дупче пероксидаза (HRP) конјугиран со анти-коњски гама-глобулин растворен во фосфатен физиолошки раствор (PBS) +5% млеко+0,05% Tween 20, pH 7,2. Се инкубира 1 час на температура 37 °C.

2.1.3.2. Плочите се мијат како што е опишано во постапка 2.1.1.2.

2.1.4. Хромоген/Супстрат

2.1.4.1. Во вдлабнатините се додава по 200 μ l раствор на хромоген/супстрат (10 ml од 80,6 mM DMAВ (диметил amino-бензалдехид) + 10 ml of 1,56 mM MBTH (3-метил-2-бензо-тиазолин хидразон хидрохлорид) + 5 μ l H₂O₂)

Развојот на бојата се сопира со додавање на 50 μ l 3N H₂SO₄ по околу 5 до 10 минути (пред да почне да се бои негативната контрола).

Исто така може да се користат други хромогени како ABTS (2,2'-Азино-бис-[3-етилбензотиазолин-6-сулфонска киселина]), ТМВ (тетра-метил бензидин), или OPD (орто-фенилдиамин).

2.1.4.2. Плочките се читаат на 600 nm (или 620 nm).

2.2. Толкување на резултатите

2.2.1. Граничната вредност се пресметува со додавање на 0,6 кон вредноста на негативната контрола (0,6 е стандардното отстапување добиено со група од 30 негативни серуми).

2.2.2. Примероците за тестирање кои даваат вредности на апсорпција пониски од граничната вредност се сметаат за негативни.

2.2.3. Примероците за тестирање кои даваат вредности на апсорпција повисоки од граничната вредност + 0,15 се сметаат за позитивни.

2.2.4. Примероците за тестирање кои даваат средни вредности на апсорпција се нејасни и за да се потврди резултатот треба да се примени втора техника.

3. Блокирачки ELISA-тест за откривање на антитела на вирусот Африканска чума кај копитари (AHSV) (задолжителен тест)

Блокирачкиот ELISA тест е креиран да открие посебни антитела на AHSV во серуми од сите чувствителни видови. VP7 е најголемиот, антигенски, вирусен протеин на AHSV и е присутен во двата серо-типови. Бидејќи моноклоналното антитело (Mab) исто така е насочено против VP7, анализата дава висок степен на чувствителност и определеност. Дополнително, рекомбинираниот VP7-антиген е целосно безопасен и затоа гарантира висок степен на безбедност.

Начелото на тестот е прекин на реакцијата помеѓу рекомбинираниот VP7, како антигенот сврзан со плочата ELISA и конјугираното Mab (моноклонално антитело) карактеристично за VP7. Антителото во серумите за тестирање ја блокира реакцијата помеѓу антигенот и Mab резултирајќи со намалување во бојата.

Тестот опишан во понатамошниот текст се спроведува во Референтна лабораторија на Европската унија за Африканска чума кај копитари во Алхете, Шпанија.

3.1. Постапка на тестирање

3.1.1. Плочи ELISA

3.1.1.1. Плочите ELISA се покриваат со рекомбиниран AHSV-4 VP7 растворен во карбонатен/бикарбонатен пуфер, pH 9,6. Плочите се инкубираат преку ноќ на температура 4 °C.

3.1.1.2. Плочите се мијат пет пати со фосфатен физиолошки раствор (PBS) со содржина на Tween 20 (PBST) од 0,05 % (v/v).

3.1.1.3. Плочата се стабилизира со раствор за стабилизирање (со цел да се овозможи долгорочно чување на температура од 4 °C без да се изгуби активноста) и се суши на апсорбирачки материјал.

3.1.2. Примероци за тестирање и контроли

3.1.2.1. За проверка: Се раствораат серумите за тестирање и контролите 1:10 директно на плочата во фосфатно пуферен физиолошки раствор со цел да се добие конечен волумен од 100 µl/сад. Се инкубира 1 час на температура од 37 °C.

3.1.2.2. За титрација : Се подготвуваат двојни серии на раствор на серуми за тестирање и позитивни контроли (100 µl/сад) од 1:10 до 1:1280 во осум дупчиња. Негативната контрола се тестира во раствор 1:10.

3.1.3. Коњугат

Се додава 50 µl/ на дупче од претходно растворена пероксидаза (HRP)-коњугат со моноклонални антитела (специфични за антигенот VP7) на секое дупче и се меша внимателно за да се обезбеди хомогеност. Се инкубира 30 час на температура од 37 °C.

3.1.4. Плочите се мијат пет пати со PBST и се суши како што е опишано погоре.

3.1.5. Хромоген/Супстрат

Се додава 100 µl/по дупче раствор на хромоген/супстрат (1 ml ABTS (2,2'-Азино-бис-[3-етилбензотиазолин-6-сулфонска киселина]) 5 mg/ml + 9 ml супстратен пуфер (0,1 M Фосфатно-цитратен пуфер со pH 4 со содржина на H₂O₂ од 0,03 %) и се инкубира 10 минути при собна температура. Развивањето на бојата се сопира со додавање на 100 µl/сад 2 % (w/v) SDS (натриум додецил сулфат).

3.1.6. Читање

Се чита на 405 nm во ELISA-читач.

3.2. Толкување на резултатите

3.2.1. Валидација на анализите

Тестот е валиден доколку оптичката густина (OD) на негативната контрола (NC) е повисока од 1,0 и OD на позитивната контрола (PC) е пониска од 0,2.

3.2.2. Пресметување на граничната вредност (праг)

Позитивна гранична вредност = $NC - ((NC - PC) \times 0,3)$

Негативна гранична вредност = $NC - ((NC - PC) \times 0,2)$

При што NC е OD на негативната контрола а PC е OD на позитивната контрола.

3.2.3. Толкување на резултатите

Примероците со OD пониска од позитивната гранична вредност треба да се сметаат за позитивни на антителата на AHSV.

Примероците со ODГ повисока од негативната гранична вредност треба да се сметаат за негативни на антителата на AHSV.

Примероците со OD помеѓу овие две вредности треба да се сметаат за нејасни и по две или три недели повторно да се земе примерок од животните.

Прилог 2

Здравствена потврда ^(а)

Пасош бр.

Јас, долупотпишаниот, потврдувам дека ^(б) животното идентификувано погоре, ги исполнува следните барања:

(а) денес е прегледано и не покажува клинички знаци на болест;

(б) не е наменето за колење во рамките на национална програма за искоренување на инфективна или заразна болест.

(в)

— не доаѓа од територијата или дел од територијата која е предмет на забрана поради Африканската чума кај копитари, или

доаѓа од територијата или дел од територијата која била предмет на забрана поради здравствена заштита на животните и било тестирано со негативен резултат на тестовите предвидени во член 5 став (б) од Правилникот за услови за здравствена заштита при движење на копитари во карантинската станица на меѓу и^(в)

— не е вакцинирано против Африканска чума кај копитарите, или,

било вакцинирано против Африканска чума кај копитари на^(в) ^(г);

(г) не доаѓа од одгледувалиште кое е предмет на забрана поради здравствена заштита на животните, ниту имало контакт со копитари од одгледувалиште кое е предмет на забрана поради здравствена заштита на животните:

— за време од шест месеци, во случај на копитари за кои постои сомнеж дека се изложени на болеста дурина, од датумот на последниот направен или можеен контакт со болно животно. Во случај на пастуви забраната е на сила до кастрирање на животното,

— за време од шест месеци, во случај на сакагија или енцефаломиеелитис кај коњи, од денот од кој копитарите кои имаат наведената болест се заклани,

— во случај на инфективна анемија, до датумот на кој инфицираните животни се заклани, преостанатите животни покажуваат негативна реакција на два последователни теста на Когинс направени во интервали од три месеци,

— за време од шест месеци од последниот евидентиран случај, во случај на везикуларен стоматитис,

— за време од еден месец од последниот евидентиран случај, во случај на беснило;

— за време од 15 дена од последниот евидентиран случај, во случај на антракс (црн пришт),

— доколку сите животни од видовите кои се приемчиви на болести присутни на одгледувалиштето се заклани и просториите дезинфицирани, периодот на забрана е 30 дена од денот од кој животните биле убиени и нештетно отстранети и просториите биле дезинфицирани, освен во случај на антракс (црн пришт) кога периодот на забрана е 15 дена;

(д) колку што ми е познато, не било во контакт со копитари кои имаат инфективна или заразна болест во период од 15 дена пред издавање на оваа потврда;

(е) за време на проверката, животното е во состојба да се превезува за предвиденото патување во согласност на одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 1/2005 ^(д)

Датум	Место	Печат и потпис на официјалниот ветеринар ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Име и звање со печатни букви.

^(a) Оваа потврда не е потребна доколку е потпишан билатерален договор во согласност со член 6 од Правилникот за услови за здравствена заштита при движење на копитари

^(б) Важи за 10 дена.

^(в) Избриши кое не се применува.

^(г) Датумот на вакцинација треба да се внесуваат во пасошот

^(д) Оваа потврда не ги ослободува превозниците од своите обврски во согласност со одредбите кои се на сила во Република Македонија односно Заедницата особено во однос на погодноста на животните да бидат превезени.

Прилог 3

Образец на ветеринарно-здравствен сертификат

Ветеринарно здравствен сертификат за трговија со копитари
Health Certificate for trade of equidae

Европска Заедница: /European Community:				Ветеринарно здравствен сертификат за внатрешна трговија /Intra trade certificate			
Дел I: Детали за презентираниот пратка Part I: Details of consignment presented	I.1. Испраќач /Consignor		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a Локален референтен број /Local reference number:		
	Име /Name						
	Адреса /Address		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee		I.6. Бр.(еви) на поврзани оригинални сертификати Бр.(еви) на придружни документи /No(s) of related original certificates No(s) of accompanying documents				
	Име /Name						
	Адреса /Address						
	Поштенски број /Postal code						
	I.8. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.9. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code	
	I.10. Земја на дестинација /Country of destination		ИСО код /ISO code	I.11. Подрачје на дестинација /Region of destination		Код /Code	
I.12. Место на потекло/Место на собирање /Place of origin/Place of harvest				I.13. Place of destination			
Одгледувалниште ☐ Собирен центар ☐ Друго ☐ /Holding /Assembly centre /Other				Одгледувалниште ☐ Собирен центар ☐ Друго ☐ /Holding /Assembly centre /Other			
Име /Name				Број на одобрение /Approval number			
Адреса /Address				Адреса /Address			
Поштенски број /Postal code				Поштенски број /Postal code			
I.14. Место на натовар /Place of loading				I.15. Дата и време на поаѓање /Date and time of departure			
Поштенски број /Postal code							
I.16. Средства за транспорт /Means of transport				I.17. Transporter			
Авион ☐ Железнички вагон ☐ /Aeroplane /Railway wagon				Име /Name			
Средство за патен сообраќај /Road vehicle				Број на одобрение /Approval number			
Идентификација: /Identification:				Адреса /Address			
				Поштенски број /Postal code			
				Земја-членка /Member state			
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ЦН код) /Commodity code (HS code)			
				I.20. Број/Количество /Number/Quantity			
I.21.				I.22. Број на пакувања /Number of packages			
				I.24. Тип на пакување /Type of packaging			
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба: /Identification of container/Seal number:							
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for				I.27. Транзит низ Земја-членка /Transit through Member state			
Расплод ☐ Регистрирани коњи ☐ Колење ☐ Друго ☐ /Breeding /Registered equide /Slaughter /Other				Земја-членка /Member state			
I.26. Транзит низ трета земја /Transit through third country				ИСО код /ISO code			
Трета земја /Third country				ИСО код /ISO code			
Место на излез /Exit point				ИСО код /ISO code			
Место на влез /Entry point				ИСО код /ISO code			
Број на ВИП /BIP unit No.:				ИСО код /ISO code			
I.28. Извоз Export				I.29. Предвидено време на траење на патувањето /Estimated journey time			
Трета земја /Third country							
Место на излез /Exit point							
I.30. План на патување /Route plan							
Да ☐ Не ☐							
I.31. Идентификација на пратката /Identification of the commodities							
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)				Систем за идентификација /Identification system category			

Европска заедница /European Community		Регистрирани коњи, копитари за размножување, производство и за колене /Registered equide, equidae for breeding and production equide for slaughter	
Дел II: Сектор	II. ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА /HEALTH INFORMATION	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference	II.b. Локален референтен број /Local reference number:
	Јас, долу потпишаниот, со ова потврдувам дека животните опфатени со овој сертификат: /I, the undersigned, certify that the animal/s described above meet/s the following requirements:		
	II.1. тој/тие се испитувало(ле) денес и не покажало(е) клинички знаци на болест; /it/they has/have been examined today and show/s no clinical sign of disease; II.2. тој/тие не е(се) наменето(и) за колене(а) според национална програма за искоренување на инфективни и заразни болести; /it/they is/are not intended for slaughter under a national programme of contagious or infectious disease eradication; или /either(²) II.3.(²) ако тој/тие не доаѓа(ат) од територијата или дел од територијата на земја-членка, којашто е предмет на ограничувања поради Африканска чума кај копитариг;] / it/they does/do not come from the territory or part of the territory of a Member state, which is the subject of restriction for reason of African horse sickness;] или /or (²) II.3.(²) ако тоа/тие доаѓа(ат) од територијата или дел од територијата на земја-членка, којашто е предмет на ограничувања поради Африканска чума кај копитариг, останало(е) најмалку 40 дена пред испраќањето во векторски заштитената карантинска станица на и подлегнал(е) на тест за откривање на антигела на вирус на Африканска чума кај копитариг како што е опишано во Прилог I од Правилник за услови за здравствена заштита при движење на копитариг односно еквивалентниот Анекс IV кон Директива 2009/156/E3, спроведен истовремено и за примероци со крв, земен на двапати во интервал од меѓу 21 и 30 дена на (en it/they come/s from the territory or part of the territory of a Member State, which is the subject of restrictions for reasons of African horse sickness, have remained for at least 40 days prior to dispatch in the vector proved quarantine station of and has/have undergone a test for the detection of antibodies to the African horse sickness virus as described in Annex I of the Book of rules on animal health during movement of equide or equivalent Annex IV to Directive 2009/156/EC carried out simultaneously on blood samples taken on two occasions with an interval of between 21 and 30 days on (insert date) and during the 10 days prior to dispatch on (insert date) или (²) either или(²) /or [со негативен резултат кај секој случај ако тоа/тие не било/биле вакцинирани против Африканска чума кај копитариг;] /[with negative result in each case if it/they was/were not vaccinated against African horse sickness;] [без зголемување на бројот на антигелата, ако тоа/тие било/биле вакцинирани против Африканска чума кај копитариг;] /[without increase in antibody count, if it/they was/were vaccinated against African horse sickness;] тој/тие не е/се вакцинирани против Африканска чума кај копитариг; / it/they is/are not vaccinated against African horse sickness;]		
или /either (²) II.4. или or (²) II.4.	тој/тие било/биле вакцинирани против Африканска чума кај копитариг на (внеси датум), или (²)[најмалку два месеца пред сертификацијата; или(²) [најмалку два месеца пред влегувањето во карантинската станица; / it/they was/were vaccinated against African horse sickness on(insert date). either (²) [at least two months prior to certification; or(²) [at least two months prior to entry into the quarantine station;] II.5. ако тоа/тие не доаѓа/доаѓаат од (а) одгледувалиштето(а), коешто/којшто било/биле подложено(и) на решение(-ја) за забрана поради причини за здравјето на животните, кое/кои утврдил(е) најмалку еден од следниве услови: / it/they does/do not come from (a) holding(s) which was/were subject to prohibition order(s) for animal health reasons which laid down at least of one the following conditions; [не сите животни од одгледувалиштето од видовите, коишто се подложни на болестите, споменати во точките од (а) до (е), биле копени понатаму и забраната трае најмалку: или / not all the animals on the holding of species susceptible to the diseases mentioned in points (a) to (g) hereinafter were slaughtered and the prohibition lasted at least for: (a) во случај на еквиди, подложени на фатена дурина, или (²) [од датумот на последниот вистински или можен контакт со болно животно или со инфицирано животно со <i>Trypanosoma equiperdum</i>; или(²) [во случај на ждребе, до кастрење на животното;] (b) во случај на сакагија, шест месеци од денот од кој еквидите, којшто ја имаат болеста или подлежат, со позитивен резултат на тест за откривање на патоген причинител <i>Burkholderia mallei</i> или на антигела против тој патоген, биле усмртени или уништени; (b) во случај на енцефаломиелитис од сесакков вид, шест месеци од денот од кој еквидите, којшто ја имаат болеста се колат, освен во случај на вирусна инфекција со западнонирската треска, каде што периодот од шест месеци, почнува од денот кога инфицираните еквиди умреле, се отстранил од одгледувалиштето или во целост се излечиле; / the period of six months begins on the day the infected equidae died, have been removed from the holding or fully recovered; (c) во случај на инфективна анемија, до датумот на кој инфицираните животни се колат, преостанатите животни покажуваат негативна реакција од два тестови на Котинс, спроведени посебно на три месеци, во случај на инфективна анемија, до датумот на кој инфицираните животни се колат, преостанатите животни, покажуваат негативна реакција од два тестови на Котинс, спроведени врз примероци со крв, собрани посебно на три месеци; (d) in the case of infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having been slaughtered, the remaining animals have shown a negative reaction to a Coggins test carried out on blood samples collected on two occasions three months apart; (d) во случај на везикуларен стоматитис, шест месеци од последниот случај; (e) in the case of vesicular stomatitis, six months from the last case; (f) во случај на беснило, еден месец од последниот случај; (f) in the case of rabies, one month from the last case; (e) во случај на антракс (при припит), 12 дена од последниот случај; (g) in the case of anthrax, 15 days from the last case;] или(²) [следниве случаи на дурина, сакагија, коњски енцефаломиелитис од сите видови, коњска инфективна анемија, везикуларен стоматитис, антракс (при припит) или беснило, сите животни на одгледувалиштето од видовите којшто се подложни на предметната болест, се колат или убиваат и забраната трае 30 дена, или 15 дена во случај на антракс (при припит), од денот од кој, по уништувањето на животните, дезинфекцијата на просторите била задоволително завршена;] / or (²) following cases of dourine, glanders, equine encephalomyelitis of all types, equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, anthrax or rabies all animals on the holding of species susceptible to the disease in question were slaughtered or killed and the prohibition lasted for 30 days, or 15 days in the case of anthrax, beginning on the day on which, following the destruction of the animals, the disinfection of the premises was satisfactorily completed;] II.6. колку што ми е познато, тоа/тие не е(се) во контакт со еквиди, којшто имаат инфективна или заразна болест, 15 дена пред оваа изјава; /I.6. to the best of my knowledge, it/they has/have not been in contact with equidae suffering from an infectious or contagious disease in the 15 days prior to this declaration; II.7. за време на проверката тоа/тие било/биле во состојба да се превезуваат на наменетото патување, во согласност со одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) бр. 1/2005 (²). II.7. at the time of the inspection it/they was/were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Law on animal welfare and protection or equivalent Regulation (EC) No 1/2005 (²).		
Забелешки Notes Дел I Part I	Рамка 1.6: одговара на ЦИТЕС-бројот на одобрувањето во случај на еквиди наведени во Вашингтонската конвенција за заштитените видови и производи од истите. / Box 1.6: shall correspond to the CITES permit number in case of equidae listed in the Washington Convention on protected species and products thereof. Рамка 1.16: Регистарски број (железнички вагони или контейнер и камјони), број на лет (воздухоплов) или име (брод). /Box 1.16: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Рамка 1.19: Употребува соодветен код на Хармонизираниот систем (ХС) на Светската царинска организација: 01.01.01 или 01.01.06.19 /Box 1.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 01.01.01 or 01.01.06.19 Рамка 1.31: Видови: коњ, магаре, муле, маска, зебра (вклучувајќи ги нивните вкрстувања). /Box 1.31: Species: horse, ass, mule, hinny, zebra (including their crossings). Единствен матичен број како што е наведено во член 3 став (2) точка 4 и Оддел 1A(4) од Прилог I од Правилник за начинот и постапката за идентификација и регистрација на копитариг односно еквивалентните член 2(2)(f) од и Оддел (A)(4) на Анекс I кон Регулација (ЕЗ) бр. 504/2008 на Комисијата /Unique life number as described in Article 3(2)(4) and Section 1A(4) of Annex I to the Book or rules on identification of equide or equivalent Article 2(2)(d) of and Section 1(A)(4) of Annex I to Commission Regulation (EC) No 504/2008.		
Дел II Part II	(¹) Информациите во точките од 1.1. до 1.6. не се бараат, кога постои билатерален договор, во согласност со член 6 од Правилник за услови за здравствена заштита при движење на копитариг односно еквивалентниот член 6 од Директива 2009/156/E3.		

(¹) The information in points 11.1. to 11.6. is not required where there is a bilateral agreement in accordance with Article 6 of the Book of rules on health condition for movement of equidae or equivalent Article 6 of Directive 2009/156/EC.
 (²) Непотребното се прецртува.
 (³) Delete whichever does not apply.
 (⁴) Оваа изјава не ги изема превозниците од нивните обврски, во согласност со одредбите на Заедницата во сила, особено во поглед на состојбата на животните што треба да се превезуваат.
 (⁵) This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Community provisions in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.
 — Овој сертификат важи 10 дена.
 /— This certificate is valid for 10 days
 — Бојата на печатот и потписот мора да е различна од таа на другите податоци во сертификатот.
 /— The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate.

Официјален ветеринар
/Official veterinarian

Име (со печатни букви):
/Name (in Capital)

Квалификација и титула
/Qualification and title:

Подрачна единица
/Local veterinary unit

Број на подрачната единица
/N^o of the related LVU

Дата
/Date:

Потпис
/Signature:

Печат:
/Stamp:

^{*1} Правилникот за зоотехнички и генеалогички услови за ставање во промет на копитари е предмет на усогласување со Директивата 90/427/ЕЕЗ од 26 јуни 1990 за зоотехнички и генеалогички услови за ставање во промет во Заедницата на копитари, CELEX бр. 31990L0427;

^{*2} Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на Африканската чума кај копитари во Република Македонија е усогласен со Директивата на Советот 92/35/ЕЕЗ од 29 април 1992 година, за утврдување на правилата за контрола и мерките за сузбивање на Африканската чума кај копитари, CELEX бр. 31992L0035;

^{*3} Законот за заштита и благосостојба на животните е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1/2005 од 22 декември 2004 за заштита на животните за време на превоз и поврзани операции и за измена на Директивата 64/432/ЕЕЗ и 93/119/ЕЗ и Регулацијата (ЕЦ) Бр. 1255/97, CELEX бр. 32005R0001;

^{*4} Законот за ветеринарно здравство е усогласен со Директивата 90/425/ЕЕЗ од 26 јуни 1990 за ветеринарни и зоотехнички контроли применливи при трговија во Заедницата на живи животни и производи, CELEX бр. 31900L0425;

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

2690.

Врз основа на член 39s од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) член 46 и член 77 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.7.2013 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК КОТ ЗА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ПО ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Правилникот за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 138/2008 и 91/2009) членот 8 се менува и гласи:

„Во извршувањето на работите од членот 7 на овој правилник, Агенцијата постапува согласно одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување кои се однесуваат на заштитата на правата на членовите и пензионираниите членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.“

Член 2

(1) Во член 9 ставот (2) се менува и гласи:

„Бројот на членови и пензионирани членови, кои се распределуваат во секој задолжителен пензиски фонд, се определува според приносот во номинален износ на задолжителниот пензиски фонд и висината на надоместокот од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд, преку пондер определен од Агенцијата и на датум определен од Агенцијата, со користење на следната формула:

$$P_i = 0.3 * \frac{N_i}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_j}} + 0.7 * \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j}, \text{ во случај кога сите } R_i > 0$$

односно,

$$P_i = 0.3 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_{ji}}} + 0.7 * \frac{R_i + |R_{\min}| + 0.01}{\sum_{j=1}^n (R_j + |R_{\min}| + 0.01)}, \text{ во случај кога постои } R_i \leq 0$$

каде $i = 1, \dots, n$

P_i е пондер за задолжителниот пензиски фонд i

n е број на задолжителни пензиски фондови

N_i е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со задолжителниот пензиски фонд i во текот на претходниот месец

R_i е остварен принос во номинален износ на задолжителниот пензискиот фонд i со состојба на последниот ден од претходниот месец за претходните 84 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 84, а повеќе од 12 месеци, приносот во номинален износ се пресметува за сите месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за

R_i се зема просекот од приносите во номинален износ на постојните задолжителни пензиски фондови.

$R_{\min}$ е минималниот остварен принос во номинален износ од сите задолжителни пензиски фондови ($R_{\min} = \min(R_i)$).

(2) Во ставот (3) по зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираниите членови“.

(3) Ставот (4) се менува и гласи:

„Бројот на членови и пензионирани членови, кои се распределуваат во секој доброволен пензиски фонд, се определува според приносот во номинален износ на доброволниот пензиски фонд и висината на надоместокот од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд, преку пондер определен од Агенцијата и на датум определен од Агенцијата, со користење на следната формула:

$$P_i = 0.3 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_j}} + 0.7 * \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j}, \text{ во случај кога сите } R_i > 0$$

односно,

$$P_i = 0.3 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_{ji}}} + 0.7 * \frac{R_i + |R_{\min}| + 0.01}{\sum_{j=1}^n (R_j + |R_{\min}| + 0.01)}, \text{ во случај кога постои } R_i \leq 0$$

каде $i = 1, \dots, n$

P_i е пондер за доброволниот пензиски фонд i

n е број на доброволните пензиски фондови

N_i е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со доброволниот пензиски фонд i во текот на претходниот месец

R_i е остварен принос во номинален износ на доброволниот пензискиот фонд i со состојба на последниот ден од претходниот месец за претходните 84 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 84, а повеќе од 12 месеци, приносот во номинален износ се пресметува за сите месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за

R_i се зема просекот од приносите во номинален износ на постојните доброволни пензиски фондови.

$R_{\min}$ е минималниот остварен принос во номинален износ од сите доброволни пензиски фондови ($R_{\min} = \min(R_i)$).

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1110/4
1 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.

2691.

Врз основа на член 39з став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) член 45 став (5) и член 76 став (5) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.7.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008 и 171/2010) во член 2 ставот (1) зборовите: „Управниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „Советот на експерти“.

Точката а) се менува и гласи:

„доколку по намалување на основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства под бараниот износ пензиското друштво не изврши нивно зголемување до бараниот износ, во рок кој ќе го определи Агенцијата кој не може да биде подолг од 12 месеци.“

Во точката б) зборот: „неправилностите“ се заменува со зборот: „незаконитостите“.

Точката г) се менува и гласи:

„заради грубо кршење на одредбите од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;“

Член 2

Во член 3 ставовите (2) и (3) по зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а зборот: „директорот“ се заменува со зборовите: „Советот на експерти“.

Во ставот (5) зборовите: „Управниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „Советот на експерти“.

Член 3

Во член 4 ставовите (1), (2) и (4), член 5 ставот (3) и членот 6 по зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а зборовите: „Управниот одбор“ се заменува со зборовите: „Советот на експерти“.

Во ставот (6) по зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1110/5
1 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.

2692.

Врз основа на член 101 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) и член 120 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.7.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДОМАШНИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува потребниот обем на тргување, кадровската, техничката и организационската оспособеност на домашните правни лица кои можат да бидат избрани за вршење на услуги со хартии од вредност за задолжителните и доброволните пензиски фондови.

Член 2

(1) Постапката за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови, друштвото за управување со доброволни пензиски фондови и друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиско друштво) ја спроведува по потреба. Изборот на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се врши за период од 365 дена.

(2) Друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови можат да спроведат единствена постапка за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за задолжителниот и за доброволниот пензиски фонд или да спроведат посебна постапка за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за задолжителниот и посебна постапка за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за доброволниот пензиски фонд.

Член 3

Домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност за да учествува во постапката за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност треба да:

а) е во првите 10 домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност според обемот на тргување односно остварен промет на класично тргување со хартии од вредност за последните шест месеци пред започнување на постапката за избор, согласно официјалната статистика на Македонската берза за хартии од вредност;

б) има сопствени средства во износ кој не смее да биде понизок од 75.000 евра денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на денот на поднесување на понудата;

в) има вработено најмалку двајца овластени брокери со најмалку 2 години работно искуство како овластен брокер;

г) има соодветен информациски, компјутерски и комуникациски систем организиран на начин со кој ќе се обезбеди точност, веродостојност и сигурност при обработката, преносот и чувањето на податоците;

д) има организациски делови со кои се обезбедува ефикасно вршење на работите на правното лице и

ѓ) не му е изречена забрана за вршење на сите или дел од услугите со хартии од вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во период од 1 година пред отпочнување на постапката за избор.

Член 4

(1) Заради обезбедување на конкуренција во делот на трансакциските провизии што ги наплатуваат домашните правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, пензиското друштво доставува покана за доставување на понуди до сите домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност кои го исполнуваат критериумот од член 3 став (1) точка а) од овој правилник.

(2) Во поканата за доставување на понуди, пензиското друштво ги наведува и критериумите за избор на две домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за задолжителен и/или доброволен пензиски фонд согласно член 6 став (2) на овој правилник.

Член 5

Понудата, од член 4 на овој правилник, на домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност особено треба да содржи:

а) документ за регистрирана дејност од Централниот регистар на Република Македонија;

б) потврда за остварен промет при класично тргување за последните шест месеци од домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, која се обезбедува од Македонската берза за хартии од вредност;

в) ревидирани финансиски извештаи од минатата година;

г) неревидирани финансиски извештаи заклучно со претходниот квартал пред достава на понудите;

д) потврда за бројот на вработени овластени брокери со најмалку 2 години работно искуство како овластен брокер;

ѓ) потврда дека не му е изречена забрана за вршење на сите или дел од услугите со хартии од вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во период од 1 година пред отпочнување на постапката за избор;

е) изјава од одговорно лице на домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност дека ги исполнува условите согласно Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работење на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност, донесен од страна на Комисија за хартии од вредност со прилог документација;

ж) понуда за висината на трансакциските провизии кои ќе се наплатува за секој вид на финансиски инструмент посебно изразена како процент со две децимални места и

з) други документи, определени од пензиското друштво во поканата за доставување на понуди, кои ќе му овозможат на друштвото да го оцени исполнувањето на критериумите од член 6 став (2) на овој правилник.

Член 6

(1) Пензиското друштво ги известува домашните правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, кои доставиле понуди, за датумот на отворање на понудите и за можноста за присуство на нивни претставници на отворањето.

(2) Пензиското друштво избира две домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност кои ги исполниле критериумите од член 3 на овој правилник за секој вид на финансиски инструмент на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, врз основа на најнискиот износ на трансакциска провизија и потпишува договори со нив.

(3) Доколку нема можност за избор на две домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност со најповолни понуди поради иста големина на трансакциските провизии, пензиското друштво ги избира домашните правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност врз основа на прецизни критериуми пропишани од страна на пензиското друштво кои вклучуваат комбинација од најмалку следните критериуми: обем на класично тргување со хартии од вредност за последните шест месеци, број на брокери и квалитет на услуга.

Член 7

(1) Пензиското друштво ги доставува до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување извештајот за текот на постапката за избор и договорите склучени со избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, во рок од 15 дена од изборот.

(2) Договорите склучени со избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност влегуваат во сила по давање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

(3) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување може да одбие да даде согласност на договорите склучени со избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност доколку:

а) постапката за избор не е спроведена во согласност со овој правилник и

б) со трансакционите провизии или други одредби од договорите склучени со избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се загрозуваат интересите на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови.

Член 8

(1) Пензиското друштво треба континуирано да ја следи работата на избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност и да раскине договор со правно лице доколку:

а) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на некое од претходно избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност му издаде решение за привремена забрана на сите или дел од услугите со хартиите од вредност или решение за одземање на дозволата за вршење на услугите во врска со хартии од вредност;

б) Македонска берза за хартии од вредност на некое од претходно избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност му изрече мерка за привремено исклучување од членство во берзата и трајно исклучување од членство на берзата;

в) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување утврди дека со работењето на некое од претходно избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се загрозуваат интересите на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови и

г) Доколку најмалку две следнорангирани домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност понудиле иста големина на трансакциските провизии, пензиското друштво избира домашно правно лице врз основа на критериумите од член 6 став (3) на овој правилник.

Член 9

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилник за потребниот обем на тргување и неопходната кадровска, техничка и организациона опоспособеност на домашните правни лица кои можат да бидат избрани за вршење на услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008, 157/2009 и 26/2011).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1110/6
1 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2693.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010, 47/2011 и 135/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2013 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јули 2013 година, во однос на просечните цени на мало во 2012 година, е повисок за 1,1%.

Директор,
д-р Благица Новковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013110